



**PHILIP MORRIS**  
**PRODUCTS S.A.**

### ЕУ/ЕЗ ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Ние, **Филип Морис Продуктс С.А.** (Philip Morris Products S.A.) од **Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Швајцарија**, со ова изјавуваме, под наша единствена одговорност како производител, дека опремата именувана и наведена подолу е дизајнирана и произведена во согласност со сите суштествени барања од применливите директиви за СЕ означување.

The **IQOS 3 Станицата за повеќебројно полнење** е дизајнирана за полнење на Филип Морис IQOS 3 Multi (модел A1405). Истата ќе биде достапна на европскиот пазар како што е дефинирано подолу:

Име на производот: **IQOS 3 Станицата за повеќебројно полнење CMD01**  
Електрична сила: **Инпут 5VDC; 2A; Аутпут 5VDC; 2A**

Европска Директива	Хармонизирани стандарди	
2014/35/EU(LVD) Директива за ниска волтажа	EN 60950-1:2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013	Опрема за информатичка технологија. Безбедност. Општи услови
	EN 62368-1:2014+A11:2017	Аудио/видео, опрема за информатичка и комуникациска технологија. Услови за безбедност
2014/30/EU(EMC) Директива за електромагнетска усогласеност	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011	Електромагнетна усогласеност. Услови за апарати за домаќинство, електрични алати и слична апаратура. Емисија
	EN 55014-2:2015	Електромагнетна усогласеност. Услови за апарати за домаќинство, електрични алати и слична апаратура. Имунитет
	EN 55024:2011+A1:2015	Опрема за информатичка технологија. Карактеристики на умунитет. Ограничувања и методи на утврдување
	EN 55032:2015	Електромагнетна усогласеност на мултимедиа опрема – Услови за емисија
	EN 55035:2017	Електромагнетна усогласеност на мултимедиа опрема – Услови за имунитет
	EN 61000-3-2:2014	Електромагнетна усогласеност – Емисии на хармонични струи
	EN 61000-3-3:2013	Електромагнетна усогласеност – промени во волтажа, флукуации и треперење
2011/65/EU(RoHS) Забрана за опасни супстанции	EN 50581:2012	Техничка документација за проценка на електричните и електронските производи во однос на забраните за опасни супстанции

Име: **Марко Еспозито**

Име: **Анџелос Колјарис**

Позиција: **Директор на управување со околината (Product Stewardship)**

Позиција: **Потпретседател за развој на производи и процеси**

Потпис:

Потпис:

Датум: **05.04.2019**

Датум: **05.04.2019**